



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ЧАШКА

Службен гласник
на Општина Чашка
Излегува по потреба

Број 12
година XX
19.10.2016 година

БЕСПЛАТЕН
ПРИМЕРОК

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе :

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за поништување на одлуката за давање на согласност за давање на користење објект во сопственост на Општина Чашка на Здружение на пензионери – Велес бр.08-102/21 од 29.01.2016 година

Се објавува, Одлука за поништување на одлуката за давање на согласност за давање на користење објект во сопственост на Општина Чашка на Здружение на пензионери – Велес бр.08-102/21 од 29.01.2016 година, што Советот на Општина Чашка ја усвои на седницата одржана на 18.10.2016 година.

Бр. 09- 1552/2
19.10.2016 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и 15 од Законот за Локалната Самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.05/02), член 44 од Законот за Облигационите односи ("Службен весник на РМ" бр.18/01, 25/01, 5/03, 84/08, 81/09, 161/09) и укажувањето од Државниот инспекторат за локална самоуправа бр.08-31/4 од 21.09.2016 година, Советот на Општина Чашка на седницата одржана на ден 18.10.2016 година ја донесе следната :

ОДЛУКА

за поништување на Одлука за давање на согласност за давање на користење објект во сопственост на Општина Чашка на Здружение на пензионери – Велес бр.08-102/21 од 29.01.2016 година

член 1

Со оваа Одлука се поништува одлуката за давање на согласност за давање на користење објект во сопственост на Општина Чашка на Здружение на пензионери – Велес бр.08-102/21 што советот на Општина Чашка ја донесе на 29.01.2016 година

член 2

Со донесувањето на оваа Одлука за поништување на одлуката бр.08-102/21 од 29.01.2016 година, станува ништовен и престанува да важи и договорот за закуп склучен помеѓу Општина Чашка и Здружение на пензионери- Велес бр.03-533/1 од 30.03.2016 година и анексот на договорот бр.03-533/3 од 19.05.2016 година.

член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр. 08- 1535/4
18.10.2016 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за поништување на одлуката за давање на согласност за давање на користење објект во сопственост на Општина Чашка на СПД "Зелен Рај" – Велес бр.08-102/22 од 29.01.2016 година

Се објавува, Одлука за поништување на одлуката за давање на согласност за давање на користење објект во сопственост на Општина Чашка на СПД "Зелен Рај" – Велес бр.08-102/22 од 29.01.2016 година , што Советот на Општина Чашка ја усвои на седницата одржана на 18.10.2016 година.

Бр. 09- 1552/1
19.10.2016 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и 15 од Законот за Локалната Самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.05/02) член 44 од Законот за Облигационите односи (“Службен весник на РМ“ бр.18/01, 25/01, 5/03, 84/08, 81/09, 161/09) и укажувањето од Државниот инспекторат за локална самоуправа бр.08-31/4 од 21.09.2016 година, Советот на Општина Чашка на седницата одржана на ден 18.10.2016 година ја донесе следната :

ОДЛУКА

за поништување на Одлука за давање на согласност за давање на користење објект во сопственост на Општина Чашка на СПД “Зелен Рај” – Велес бр.08-102/22 од 29.01.2016 година

член 1

Со оваа Одлука се поништува одлуката за давање на согласност за давање на користење објект во сопственост на Општина Чашка на СПД “Зелен Рај” – Велес бр.08-102/22 што советот на Општина Чашка ја донесе на 29.01.2016 година

член 2

Со донесувањето на оваа Одлука за поништување на одлуката бр.08-102/22 од 29.01.2016 година, станува ништовен и престанува да важи и договорот за закуп склучен помеѓу Општина Чашка и СПД “Зелен Рај” – Велес бр. 03-216/1 од 10.02.2016 година.

член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка .

Бр. 08- 1535/3
18.10.2016 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Содржина:

1. Заклучок за објавување на Одлука за поништување на одлуката за давање на согласност за давање на користење објект во сопственост на Општина Чашка на Здружение на пензионери – Велес бр.08-102/21 од 29.01.2016 година
2. Одлука за поништување на Одлука за давање на согласност за давање на користење објект во сопственост на Општина Чашка на Здружение на пензионери – Велес бр.08-102/21 од 29.01.2016 година
3. Заклучок за објавување на Одлука за поништување на одлуката за давање на согласност за давање на користење објект во сопственост на Општина Чашка на СПД “Зелен Рај” – Велес бр.08-102/22 од 29.01.2016 година
4. Одлука за поништување на Одлука за давање на согласност за давање на користење објект во сопственост на Општина Чашка на СПД “Зелен Рај” – Велес бр.08-102/22 од 29.01.2016 година

**Издавач: Општина Чашка
ул..Илинденска бр.8 нас.Чашка**

**Уредник: Далибор Таневски
Техничка обработка: Димче Ангелов**